



"Свети Јован  
Евангелист,...  
Млад беше  
кога љубовта

Исусова силно го згреа.

Тој љубовта ја  
проповедал...

До престолот на  
Вишниот Бог

Со љубовта се воздигнал.

Со љубов тој пораснал

Како планина  
белоснежна -

Син на громовите,

Пророк страшен,

Иако со срце кротко,

нежно". (Монах Тадиј,  
1984 год.)

Пишува:  
ајика Живанка ФИЛИПОВСКА

оттогаш, никогаш повеќе не се оддалечувал од Господа, сè до крајот на својот живот. Бил присутен на Тајната вечера на Господ со учениците и ја ставил главата на градите Исусови. Тој е наречен Љубениот Христов ученик. Со Петар и со Јаков присуствувал на воскресението на ќерката Јаирова. Присуствувал и на Преображението Господово и на Христовото распнување. Кога другите ученици од страв од Јудејците, го оставиле Распнатиот Господ, Јован и тогаш не го напуштил.

Сосема близу до Крстот стоеле Божјата Мајка и Свети Јован Богослов и длабоко во себе ги чувствувале претсмертните маки кои станувале ужасни. По препорака на Господа, тој, по физичката смрт на Гос-



НА РАСПЕТИЕТО ХРИСТОВО -  
БОГОРОДИЦА СО СВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВ

# "ЗАПОМНЕТЕ ЈА И ПРВАТА И НАЈГЛАВА ЗАПОВЕД - ЗАПОВЕ

Свети Јован Богослов е еден од дванаесетте Христови апостоли, кому Господ му ги открил најголемите тајни. Бил син на рибарот Заведеј и на Саломија, ќерката на Јосиф, старателот на Света Богородица. Тој бил повикан од Господ Исус и оставајќи ги својот татко и мрежите рибарски, тргнал со својот брат Јаков по Христа. И

под, и бил како син на Пресвета Дева Марија и ја чувал до нејзиното успение. По успението на Божјата Мајка, Јован, со својот ученик Прохор, заминал на проповед на Светото Евангелие во Мала Азија. Најмногу престојувал во градот Ефес.

Неговата проповед била вдахновена и придружена со чуда, така што тој многумина обратил во христијанството.

"ЗЕТЕТЕ ЗЕМЈА,  
МОЈАТА МАЈКА И ПОКРИЈТЕ  
МЕ СО НЕА".

Успеал од темел да го разниша незнајбоштвото. Затоа незнајбоштите го врзале и го испратиле во Рим, кај незнајбожниот цар Дометијан. Царот наредил во негово присуство да го мачат и да го

тепаат. Му дале најсилен отров, го испил, но тој не му наштетил. Го ставиле во зовриено масло, но и тоа не му наштетиле. Тогаш царот се исплашил и сметајќи дека тој човек е бесмртен, го испратил во прогонство, на островот Патмос. Но, и на овој остров Свети Јован Богослов му служел на Бога. Успеал да привлече многумина во христијанската вера, со неговите



СВ. АПОСТОЛ ЈОВАН ГО ДИКТИРА ЕВАНГЕЛИЕТО НА СВОЈОТ УЧЕНИК ПРОХОР ВО ПЕШТЕРАТА НА ПАТМОСТ

што учениците го носеле в црква, и тој немал сила да зборува долги поуки, тогаш тој своите беседи ги сведунал на тоа што постојано ја повторувал пораката, корисна за сите луѓе во светот: "Да ја запомнат и да ја проповедаат првата и најглавната евангелска заповед - заповедта за љубовта".

А кога еднаш учениците го прашале зошто постојано тоа им го повторува, тој одговорил: "Ова е Господова заповед, и ако живеете според неа, тоа е доволно".

Во тоа време, тој бил единствениот апостол - очевидец

ците да ископаат гроб во вид на Крст. Ги бакнал, упатил последни молитви кон Бога и им рекол: "Земете земја, мојата мајка и покријте ме со неа". Жив легнал во гробот и бил погребен. Подоцна кога христијаните го отвориле гробот во него не го нашле телото на Јован, но секоја година на 8 мај од неговиот свет гроб излегува некаков ситен прав, со пријатен мирис и лековито дејство.

Големиот апостол и евангелист, девственикот и возљубениот Христов ученик Свети Јован Богослов, по долгиот и многу плоден живот на



СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЈОВАН БОГОСЛОВ ГО ПИШУВА СВОЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

# ПРОПОВЕДАЈТЕ ЈА НАТА ЕВАНГЕЛСКА ТА ЗА ЉУБОВТА"

мудри зборови и чуда и ја утврдил црквата Божја.

Како прогонет од царот Дометијан на островот Патмос, ги напишал своето Евангелие и Откровението.

За време на царот Нерв, кој им дал слобода на затворениците, Јован повторно заминал во Ефес. Тука успеал да го утврди своето порано почнато дело.

Но, кога остарел немал

"Ова е Господова заповед, и ако живеете според неа, тоа е доволно".

сила да ја проповеда речта Божја, ниту во околината на Ефес. Блажениот Јероним зборувал: "Кога светиот апостол станал веќе толку немоќен,

на Господ, бидејќи сите останати апостоли веќе биле починати. Целиот христијански свет знаел дека Свети Јован му бил најмилиот ученик на Господ Исус Христос.

Тој е еден од најверните Христови апостоли и евангелисти, кој се упокоил на чуден начин, кога имал повеќе од 100 години. Заедно со своите 7 ученици излегол надвор од Ефес. Им рекол на учени-

земјата, се преселил кај својот Господ за мирно да царува покрај Него, низ сите векови.

Упокоението на Свети Јован Богослов се празнува на 9 октомври според новиот календар (26.9. по стар календар).

А, на 21 мај по нов календар (8 мај по стар календар) се спомнува исцелителниот прав, кој на чудесен начин излегувал од неговиот гроб. На 8 мај секоја година се крева некој прав од неговиот гроб, од кој се исцелуваат болни од разни болести.

На 9 октомври во манастирот "Свети Јован Канео" (посветен на Свети Јован Богослов, како и во манастирите во државава и во дијаспората ќе се одржи голема свеченост во чест на силниот Христов апостол и евангелист Свети Јован Богослов.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**